

Службен весник

на Република Македонија

Број 213

7 декември 2016, среда

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4730. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија.....	2	4736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инстрултор во Министерството за внатрешни работи.....	3
4731. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија.....	2	4737. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	3
4732. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	2	4738. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	4
4733. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	2	4739. Исправка на Упатството за изменување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари.....	4
4734. Решение за именување в.д. директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	2	Огласен дел.....	1-124
4735. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работите и дејностите што се во судир со полициските работи.....	2		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4730.

УКАЗ Бр. 30**Од 29 ноември 2016 година**

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

со

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

по повод 50 години од основањето, а особено за постигнатите резултати во својата образовна, уметничка и научна дејност, со што даде исклучителен придонес во збогатувањето и промовирањето на македонската музичка култура и афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 08-1650/1
29 ноември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

4731.

УКАЗ БР. 31**5.12.2016 година**

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА**ЈОВАН ТАКОВСКИ**

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за постигнатите исклучителни резултати во негова долгогодишна научна, образовна и книжевна дејност во областа на богословските науки, со што даде значаен придонес за афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 1673/1
5 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4732.

Врз основа на член 194-а од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Јасин Грбле.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8828/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4733.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Устреш Емин се разрешува од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8864/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4734.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура, се именува Ардијан Исмаили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 8865/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4735.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА РАБОТИТЕ И ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ВО СУДИР СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за работите и дејностите што се во судир со полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/07 и 195/14) во член 2 став 1 во алинејата 7 зборовите: „за чија работа, дозвола, лиценца или одобрение издава Министерството за внатрешни работи“ се бришат.

Алинеите 8, 9 и 12 се бришат.

Во алинејата 13 која станува алинеја 10 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Алинејата 14 која станува алинеја 11 се менува и гласи:

„- член на орган на управување и тоа: на невладината организација, здружение и фондација кои спроведуваат проекти поврзани со своите цели и дејности во случаи утврдени со закон.“

Алинејата 15 се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Покрај работите и дејностите од ставот 1 на овој член, полицискиот службеник не треба да врши и работи и дејности кои можат да го нарушат угледот на Министерството за внатрешни работи, како и работи кои што по својата природа се во непосредна поврзаност и сродност со работи што ги врши на работното место на кое е распореден и чие вршење би влијаело врз законското и правилното извршување на полициските работи.“

Член 2

Членот 3 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-75385/1
28 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

4736.

Врз основа на член 394 алинеја 16 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР- МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА- РАЊЕТО И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО МИ- НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и на образецот на дозволата за возач-инструктор, начинот на нејзино издавање и заменување и начинот на водење на евиденцијата за издадени дозволи за возач-инструктор во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/16), во член 6 во ставот (1) зборовите: „тврда картонска“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 13.11-76039/1
1 декември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4737.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „света Матрона Московска“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели со име „света Матрона Московска“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 31,1 г, чистота на среброт од 28,77 г и во форма на правоаголник со димензии 30 x 45 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во горниот дел од монетата се прикажани грбот на Република Македонија, натписот „100 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2017“, ознаката „Ag 925“ и тежината на монетата „31,1 g“. Во централниот дел од аверсот е прикажан дел од Покровскиот манастир во Москва, каде што се наоѓаат моштите на света Матрона Московска. Во заднината е прикажана контура на Манастирот. На долниот дел е испишан називот „Република Македонија“ на македонски јазик.

- на реверсот, во централниот дел од монетата е прикажана слика на Матрона Московска, врз основа на делото од Покровскиот манастир во Москва. Околу централната слика се прикажани златни украси. На долниот дел од монетата е испишано: „света блажена Матрона Московска“ на руски јазик.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XIII-1/2016
5 декември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4738.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „света Матрона Московска“, со бележите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/XIII-1/2016 од 5 декември 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 213/16).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XIII-2/2016
5 декември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4739.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за изменување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари, објавен во „Службени весник на Република Македонија“ бр. 200/2016, е направена техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНЕТЕ НА ВЛОЖУВАЊАТА НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ

Во Упатството за изменување на Упатството за начинот и постапката на известување за состојбата и промените на вложувањата на резидентите во хартии од вредност на странските финансиски пазари („Службени весник на Република Македонија“ бр. 200/2016) во точката 1 зборовите: „став 3“ треба да гласат: „став 4“.

Бр. 31775/2
5 декември 2016 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016213